

# БИОГРАФИЈА

## ***ПЕРСОНАЛНИ ПОДАТОЦИ***

Дата на раѓање: 08.01.1958 год. во Загреб, Хрватска

## ***ОБРАЗОВАНИЕ***

- Основно и средно во Скопје
- Нижо музичко училиште во Скопје
- Медицински факултет 1976/77- 1982/83 Универзитет " Св. Кирил и Методиј" во Скопје со оценка 9,11
- Магистерски студии 1985- 1991 Универзитет " Св. Кирил и Методиј" во Скопје со оценка 9.6.

**Магистерски труд (1991):** " Клинички, електрокардиографски и функционални карактеристики на стабилна ангина пекторис "

**Докторска дисертација (1997):** " Асимптоматска миокардна исхемија и коронарна артерска болест "

## ***СТРУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ***

- 1987-1991 Специјализација – интерна медицина
- 1999-2001 Супспецијализација - кардиологија

## ***НАУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ***

- 1988-1992 Помлад асистент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
- 1992-1997 Асистент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
- 1997- 2002 Доцент на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
- 2002- 2007 Вонреден професор на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
- 2007- Редовен професор на интерна медицина, Медицински факултет, Скопје
- 2000- Fellow of European Society of cardiology-квалификација што се доделува за висок професионален (научен) дострел на полето на кардиологија во европски рамки

## ***РАБОТНО ИСКУСТВО***

- 1985- Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје
- 2011- Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје

## ***ДОПОЛНИТЕЛНИ СТУДИИ***

- 1987- 8th Postgraduate course in clinical cardiology, Bled, Slovenia
- 1993- (еден месец) Hammersmith hospital, Royal College of medicine, University of London
- 1993- Seminar on "Cardiology& Epidemiology", Cornell University, Salzburg, Austria
- 1995- Course in echocardiography, Hammersmith hospital, Royal College of medicine, University of London, London
- 1999- (еден месец) Institute of clinical physiology of the National Research Council, Pisa, Italy
- 2000- (еден месец) Allgemeines Krankenhaus, Universitätskliniken, Wien, Austria
- 2001- (една недела) University of Pittsburgh, Centre for Clinical Pharmacology, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
- 2014 (една недела)- Seminar on "Changing Roma narrative", Salzburg, Austria

- 2015 (една недела)- Seminar on "Law&Health: Teaching human rights in patients care", Salzburg, Austria

### **ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗНАЧУВАЊА**

- 1992-1995 Шеф на ургентна амбуланта
- 1995-1998 Шеф на одделение за исхемична кардиомиопатија и шеф на отсек стандардна ехокардиографска лабораторија
- 1998-2009 Шеф на одделение за функционална проценка и следење на пациенти по коронарна байпас хирургија
- 2010- 2017 Шеф на амбуланта за коронарна артериска болест
- 2017- Шеф на оддел за ехокардиографија
- 2002-2003 Стручен соработник по кардиологија во Министерството за здравство на РМ
- 2004- 2012 Претседател на Комисија за стручни прашања во Лекарската комора на РМ
- 2005 - 2009 Продекан за настава на Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
- 2005 - 2013 Член на група назначена од Министерот за здравство на РМ за изготвување, опреснување и имплементација на медицина базирана врз докази

### **ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА**

- Член на Македонското здружение по кардиологија и негов благајник (1995-1999).
- Член на European и World Society of Cardiology.

### **ИНТЕРЕСИ И АКТИВНОСТИ**

- Коронарна артериска болест, кардиомиопатии, апликација на неинвазивни дијагностички процедури, особено ехокардиографија и стрес.ехокардиографијаIschemic;
- 1996-2000 Предавач на курс по ехокардиографија во организација на Универзитетската клиника за кардиологија;
- 1991-2001 Член на Committee of reviewer of European Society of cardiology
- Предавач во организација на Македонското лекарско здружение, Лекарската комора на РМ, Македонското здружение по кардиологија и фармацевтска индустрија;
- Едукатор по кардиологија на медицински сестри;
- Ментор и рецензент на дипломски теми, магистерски и докторски тези;
- 2005-2007 Предавач на мултидисциплинарните постдипломски студии по квалитет на храна Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
- 2006-2008 Член на одборот за доделување на награда "11 Октомври";
- 2011- Ментор на студенти по медицински професии од ромската националност под покровителство на меѓународни невладини организации

### **ПУБЛИКАЦИИ**

- Автор и коавтор на манускрипти и апстракти: 246
- Книги- автор:2; коавтор и уредник:1; автор на поглавја во книги: 5

### **ПРОЕКТИ**

- 1997- 2001, соработник: "Биохемиски предиктори на коронарна артериска болест кај жени " –Институт за биохемија и молекуларна биологија, Медицински факултет-Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Министерство за образование и наука, РМ
- 1998- 2002, раководител: "Долгорочно следење на клинички и функционални карактеристики, прогноза и квалитет на живот на пациенти по коронарна байпас хирургија "- Универзитетска клиника по кардиологија, Медицински факултет-Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Министерство за образование и наука, РМ

- 2001- 2002 соработник: "Rational Drug Prescribing Training Program for Primary Care Physicians"- World Bank, Ministry of health of Republic of Macedonia, Medical School in Skopje and University Pittsburgh;
- 2003- 2004, соработник: "Euro Heart Survey on Diabetes and The Heart"- European Society of cardiology
- 2003-2006, раководител: "Евалуација и прогресија на коронарната артериска болест кај пациенти со дијабетес мелитус тип 2"- Универзитетска клиника по кардиологија, Медицински факултет-Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Министерство за образование и наука, РМ
- 2005-2007, соработник: "Развој на национални упатства базирани врз медицина базирана на докази"- Министерство за здравство на РМ
- 2009-2010 , соработник: "Имплементација и евалуација на индикаторите на националните упатства базирани врз медицина базирана на докази"- Министерство за здравство на РМ
- 2011-2012, соработник: "Опреснување на националните упатства базирани врз медицина базирана на докази"- Министерство за здравство на РМ

### ***ЈАЗИЦИ***

Активно-англиски; пасивно- германски, турски, италијански.

### ***НАГРАДИ***

- Диплома и плакета на Македонското лекарско здружение за достигнувања во едукацијата и клиничката практика.
- Плакета за достигнувања во едукацијата од Медицински факултет-Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
- Најдобар научник на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" за 2016 година

### **Адреса:**

**Љубица Георгиевска-Исмаил**  
ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија  
Медицински факултет  
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"  
Мајка Тереза 17, Скопје

e-mail: [lgismail@gmail.com](mailto:lgismail@gmail.com)  
[lgismail@medf.ukim.edu.mk](mailto:lgismail@medf.ukim.edu.mk)